

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Мирко Дукоски од Кичево УП2 09-01/22 од 5 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-395 од 9 декември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-395 од 9 декември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Мирко Дукоски од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-01/22 од 5 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-395 од 9 декември 2021 година на КЕЦ Кичево.

Ова е трет Приговор за истиот објект. Најпрво жалбата беше усвоена со задолжение мерното место да е на најблиска точка од нисконапонската мрежа сопственост на Електродистрибуција, а оттука жалителот на свој трошок да го гради внатрешниот приклучок до својот објект.

Потоа, Приговорот беше одбиен поради тоа што објектот е на 450 метри од мрежа, а жалителот за да изведе внатрешен приклучок треба да има проект, решени имотно-правни односи и Решение за поставување на кабел од надлежен орган, бидејќи поминува покрај магистрален пат. За тоа подрачје нема ДУП и потенцијални баратели на приклучок во околината.

Во сегашниот Одговор на Приговор добиен од страна на Електродистрибуција, - објектот е на големо растојание од ТС, барателот нема проект со техничко решение за изведба на приклучокот врз база на кој би побарал Решение за внатрешниот приклучок од ТС до објектот.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-01/22 од 5 јануари 2022 година со прилог:
 - РОБСП 11-395 од 9 декември 2021 година на КЕЦ Кичево
 - Скица од подрачјето
2. Одговор од ЕВН од 13 јануари 2022 година;
3. Дополнителни докази од 18 јануари 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање на Приговор УП2 09-64/21 од 1 април 2021 година на РКЕ
 - БСП-1 образец од 4 ноември 2021 година

- Потврда дека Мирко Дукоски од с. Другово, Кичево има поднесено Барање за легализација на својот објект бр. 10-1129/2 од 12 јуни 2020 година издадена од Општина Кичево
- Имотен лист бр. 59 за КП бр. 1747, КО Лавчани
- Изјава за неприговарање на квалитетот на напонот од 8 јануари 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–01/22
7 февруари 2022 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi